

АЛКАЛОИД АД Берово

Финансиски извештаи

и

Извештај на независниот ревизор

за годината која завршува на 31 Декември 2024

Мај, 2025

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3-4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промени во капиталот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 23
ДОДАТОК 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД	
ДОДАТОК 2 – Годишна сметка за 2024 година	
ДОДАТОК 3 – Годишен извештај за 2024 година	



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632,
тел.моб. ++389 (72) 208-072,
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www.idejaplus.mk

До

Сопствениците и раководството на

АЛКАЛОИД АД Берово

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АЛКАЛОИД АД Берово, кои се состојат од Извештај за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2024 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на капиталот и Извештај за паричните текови за годината која завршува на тој ден, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Финансиските извештаи за 2023 година беа ревидирани од друг ревизор, за кои истиот изразил мислење без резерва.



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш
тел. ++389 (32) 633-632,
тел.моб. ++389 (72) 208-072,
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com
www.idejaplus.mk

Основа за мислење со резерва

Ние бевме назначени за ревизори на АЛКАЛОИД АД Берово, по 31 декември 2024 година, и не бевме во можност да го набљудуваме физичкиот попис на ден 31 Декември 2024 година, бидејќи тој датум му претходи на денот кога бевме ангажирани за ревизори на претпријатието. Бидејќи почетните и крајните залихи влијаат на резултатот од работењето, ние не бевме во состојба да утврдиме дали би биле потребни корекции во однос на искажаната добивка во Билансот на успех или на нето сметководствената вредност на постојаните средства и вредноста на залихите.

Како што е наведено во Белешка 22 - Залихи, Друштвото има евидентирано залихи кои се однесуваат на сировини и материјали во износ од 37.674 илјади денари, кои во книговодствената евиденција на Друштвото се водат по плански цени и со отстапување од планските цени на истите. На крајот на периодот на известување, Друштвото врши пресметка на просечното отстапување од планските цени на потрошените и продадените сировини и материјали со што истите се сведуваат на нивната набавна цена. Согласно МСС 2 - Залихи, одредени техники за мерење на залихите можат да се користат како соодветни методи за мерење, доколку резултатите од мерењето се приближни на нивната набавна вредност. Со спроведените ревизорски постапки, ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување во точноста на нивното вреднување согласно МСС 2. Било какви корекции кои можеби би требало да се направат при вреднувањето на залихите, доколку бевме во состојба да стекнеме разумно уверување, би можеле материјално да влијаат врз презентираниите резултати на работењето и врз финансиската состојба на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите наведени во пасусот основа за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на АЛКАЛОИД АД Берово на ден 31 декември 2024 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е, исто така, одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АЛКАЛОИД АД Берово за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Радовиш, 26.05.2025 година

Јанка Димитрова
Овластен ревизор



ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО

Управител
Јанка Димитрова

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2024	2023
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	4	92.758	99.951
Останати приходи	5	287	328
Вкупно приходи од работењето		93.046	100.279
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		4.204	733
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	6	39.285	32.792
Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7	24.864	30.109
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	2.724	2.439
Останати трошоци од работењето	9	4.381	4.597
Трошоци за вработените	10	35.276	35.128
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	6.966	6.338
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	12	-	-
Резервирања за трошоци и ризици	13	-	-
Останати расходи од работењето	14	-	-
Вкупно расходи од работењето		113.496	111.404
Финансиски приходи	15	2.700	2.644
Финансиски раходи	16	-	-
Добивка/(Загуба) од редовното работење		(13.547)	(7.749)
Нето добивка/(загуба) од прекинати работења		-	-
Добивка/(Загуба) пред оданочување	17	(13.547)	(7.749)
Данок на добивка	18	-	-
Одложени даночни приходи/(расходи)		-	-
Нето добивка/(загуба) за деловната година	19	(13.547)	(7.749)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за годината	20	(13.547)	(7.749)

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на раководството на 11.03.2025 година.
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

АЛКАЛОИД АД Берово
Претседател на управен одбор
Татјана Чичаковска



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	Белешка	2024	2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални и нематеријални средства	21	40.009	46.025
Долгорочни финансиски средства		30.170	15.084
Вкупно нетековни средства		70.178	61.108
Тековни средства			
Залихи	22	56.978	55.751
Побарувања од поврзани друштва		383	143
Побарувања од купувачи	23	9.106	13.817
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	24	1.066	1.233
Останати краткорочни побарувања	25	1.540	1.527
Краткорочни финансиски средства	26	176.435	200.310
Парични средства и парични еквиваленти	27	24.390	5.460
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	28	-	-
Вкупно тековни средства		269.898	278.241
ВКУПНО СРЕДСТВА		340.077	339.349
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Основна главнина		77.922	77.922
Премии за емитирани акции		1.029	1.029
Сопствени акции		(6.468)	(6.468)
Ревалоризациска резерва		24.267	9.181
Резерви		133.405	133.405
Акумулирана добивка/(загуба)		119.014	126.763
Добивка/(Загуба) за деловната година		(13.547)	(7.749)
Вкупно главнина и резерви	29	335.622	334.083
ОБВРСКИ			
Долгорочни обврски	30	-	-
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	31	907	2.504
Обврски за аванси, депозити и кауции	32	266	-
Останати тековни обврски	33	3.281	2.762
Тековни обврски по заеми и кредити	34	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	35	-	-
Вкупно тековни обврски		4.454	5.266
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		340.077	339.349

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на раководството на 11.03.2025 година.
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

АЛКАЛОИД АД Берово
Претседател на управен одбор
Татјана Чичаковска



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	Основна главнина	Премии за емитирани акции	Сопстве- ни акции	Ревалори- зациони резерви	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка/ (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2024	77.922	1.029	(6.468)	9.181	133.405	119.014	334.083
Зголемување на резерви				15.086			15.086
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2024 година						(13.547)	(13.547)
Реинвестирана добивка					-	-	-
Исплатена дивиденда						-	-
Состојба на 31.12.2024	77.922	1.029	(6.468)	24.267	133.405	105.468	335.622
Опис	Основна главнина	Премии за емитирани акции	Сопстве- ни акции	Ревалори- зациони резерви	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка/ (Загуба)	Вкупно
Состојба на 01.01.2023	77.922	1.029	(6.468)	7.302	133.405	126.763	339.952
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2023 година				1.879		(7.749)	(5.870)
Реинвестирана добивка					-	-	-
Исплатена дивиденда						-	-
Состојба на 31.12.2023	77.922	1.029	(6.468)	9.181	133.405	119.014	334.083

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	2024	2023
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/(загуба) по оданочување	(13.547)	(7.749)
Амортизација на основни средства (Зголемување)/Намалување на тековните средства	6.966	6.338
Залихи	(1.227)	(11.481)
Побарувања од поврзани друштва	(241)	(27)
Побарувања од купувачи	4.711	(849)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	168	(1.233)
Останати краткорочни побарувања	(13)	(819)
Вкупно (зголемување)/намалување на тековните средства	3.398	(14.410)
Зголемување/(Намалување) на тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	(1.597)	17.056
Обврски за аванси, депозити и кауции	266	-
Останати тековни обврски	520	1.142
Вкупно зголемување/(намалување) на тековни обврски	(812)	18.198
Вкупно нето готовина од оперативни активности	(3.995)	2.378
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Набавка на материјални и нематеријални средства	(950)	(21.204)
Долгорочни финансиски средства	(15.086)	(1.879)
Краткорочни финансиски средства	23.875	(8.372)
Вкупно нето готовински тек од инвестициски активности	7.839	(31.456)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	15.086	1.879
Вкупно нето готовински тек од финансиски активности	15.086	1.879
Вкупно нето зголемување/(намалување) на готовината	18.930	(27.198)
Готовина на почетокот од годината	5.460	32.659
Готовина на крајот од годината	24.390	5.460

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

АЛКАЛОИД АД Берово (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва на 28.12.1990 година.

Основна деловна активност на Друштвото е со шифра 13.200 – Ткаење текстил.

Основачите на Друштвото се наведени во акционерската книга

Вид на акции: обични

Вкупен број на акции: 5.000

Број на акционери : 20

Номинална вредност по акција: ЕУР 255,60

Номинална вредност на капиталот: ЕУР 1.278.000

Седиштето на Друштвото е лоцирано во на ул. Маршал Тито бр. 5, Берово, Република Северна Македонија.

На 31 декември 2024 година, Друштвото има 51 вработени (31 декември 2023: 58 вработени).

Со актот за основање на АЛКАЛОИД АД Берово се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на АЛКАЛОИД АД Берово.

Друштвото има двостепен систем на управување и тоа: Управен одбор и Надзорен одбор.

Во Управниот одбор членуваат:

- Татјана Чичаковска - Претседател на Управен одбор;
- Кирил Крамарски - Член на Управен одбор;
- Јани Михајловски - Член на Управен одбор.

Во Надзорниот одбор членуваат:

- Звонко Чичаковски - Претседател на Надзорен одбор;
- Наташа Михајловска - Член на Надзорен одбор;
- Ѓорѓи Тачунски – Независен член на Надзорен одбор.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва, правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување, објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија т.е. во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2023 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2024 година се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како Останати трошоци од работењето.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација е сменета како резултат на променетото движење.

По почетното признавање, недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна, односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањата поради оштетување, доколку постојат. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

2.13. Биолошки средства

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена за секоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба.

Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба.

2.14. Амортизација и депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компететните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на депрецијација и амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Биолошки средства и инвентарна опрема	2%-10%
Деловен инвентар	5% - 20%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместлива вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување.

Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 “Оштетувања на средствата”.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.16. Залихи

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства, иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во “Останати оперативни трошоци” се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

2.17. Капитални вложувања

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат според набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица во кои Друштвото има значајно влијание (вообичаено 20% или повеќе од гласачките права).

2.18. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките “Останати трошоци на работењето” (белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на “Останати оперативни приходи”.

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.19. Пари и парични средства

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.20. Надоместоци на вработени

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигување

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пезиско и инвалидско осигување на Северна Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, непостојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

2.21. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2023: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.22. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиска состојба.

2.23. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

2.25. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сеопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Останати оперативни приходи“.

2.26. Настаните по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи.

Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност, пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има деловни активности на странски пазари т.е. побарувања и обврски искажани во странска валута. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денари на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута на 31 декември 2024 и 2023 година се дадени во следниов преглед:

	Во денари	Во денари
валута	2024	2023
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	58,8807	55,6516

(б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени со варијабилни каматни стапки.

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Изложеноста на Друштвото на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на раководството кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото. Друштвото располага со доволно високоликвидни средства (пари и парични средства како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Друштвото континуирано ги следи постојните клиенти и останати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Друштвото работи со реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот Друштвото може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да го намали долгот.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар,

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

Белешка 4 Приходи од продажба

Опис	2024	2023
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата	277	339
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	54.184	56.242
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	35.404	41.501
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	2.365	1.270
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	5	-
Приходи од наемнини	523	598
Вкупно	92.758	99.951

Белешка 5 Останати приходи

Опис	2024	2023
Останати приходи од работењето	287	328
Вкупно	287	328

Белешка 6 Трошоци за сировини и други материјали

Опис	2024	2023
Трошоци за сировини и материјали (за производство)	33.659	27.151
Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба)	521	436
Трошоци за енергија (за производство)	3.159	2.991
Трошоци за енергија (за администрација, управа и продажба)	784	955
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	-	16
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за администрација, управа и продажба)	1.162	1.243
Вкупно	39.285	32.792

Белешка 7 Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми

Опис	2024	2023
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	24.864	30.109
Вкупно	24.864	30.109

Белешка 8 Услуги со карактер на материјални трошоци

Опис	2024	2023
Транспортни услуги	196	76
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	441	445
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	388	453
Услуги за одржување и заштита	9	-
Наем - лизинг	493	489
Комунални услуги	634	457
Останати услуги	563	519
Вкупно	2.724	2.439

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 9 Останати трошоци од работењето

Опис	2024	2023
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.800	1.733
Трошоци за спонзорства и донации	-	10
Трошоци за репрезентација	51	63
Трошоци за осигурување	418	426
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	210	212
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	219	261
Останати трошоци на работењето	1.683	1.891
Вкупно	4.381	4.597

Белешка 10 Трошоци за вработените

Опис	2024	2023
Плата и надоместоци на плата - бруто	31.355	31.982
Останати трошоци за вработените	1.935	967
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	167	413
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	1.819	1.767
Вкупно	35.276	35.128

Белешка 11 Амортизација

Опис	2024	2023
Амортизација на градежни објекти	466	464
Амортизација на постројки и опрема	6.063	5.405
Амортизација на алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	437	470
Вкупно	6.966	6.338

Белешка 12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства

Друштвото нема вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства.

Белешка 13 Резервирања за трошоци и ризици

Друштвото нема резервирања за трошоци и ризици.

Белешка 14 Останати расходи од работењето

Друштвото нема останати расходи од работењето.

Белешка 15 Финансиски приходи

Опис	2024	2023
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	1.905	2.047
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	795	597
Останати финансиски приходи		
Вкупно	2.700	2.644

Белешка 16 Финансиски расходи

Друштвото нема финансиски расходи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 17 Добивка/Загуба пред оданочување

Загубата пред оданочување за тековната 2024 година изнесува 13.547 илјади денари. Во претходната 2023 година загубата пред оданочување изнесуваше 7.749 илјади денари.

Белешка 18 Данок на добивка и даночно непризнати расходи

Друштвото во тековната 2024 година има прикажано загуба пред оданочување во вкупен износ од 13.547 илјади денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2024 година се пресметува на остварената добивка за тековната година зголемена за даночно непризнатите расходи и за помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Друштвото за 2024 година нема пресметан данок на добивка (2023: 0) како што е прикажано во наредната табела:

Опис	2024	2023
Загуба пред оданочување од БУ	(13.547)	(7.749)
Непризнати расходи за даночни цели	866	1.096
Даночна основа	(12.681)	(6.653)
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа	(12.681)	(6.653)
Пресметан Данок на добивка (10% x даночна основа)	-	-
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Данок на добивка по намалување на даночната основа	-	-

Белешка 19 Нето добивка/загуба за деловната година

Нето загубата од редовното работење за деловната 2024 година после оданочување изнесува 13.547 илјади денари. Во претходната 2023 година ова Друштво има остварено нето добивка по оданочување која изнесуваше 7.749 илјади денари.

Белешка 20 Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината

Вкупната сеопфатна добивка за тековната 2024 година изнесува 13.547 илјади денари. Вкупната сеопфатна добивка за претходната 2023 година изнесуваше 7.749 илјади денари.

Белешка 21 Материјални и нематеријални средства

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2024	2.308	86.248	120.968	26.891	1.825	238.240
Нови набавки	-	28	2.373	-	950	3.351
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	(2.401)	(2.401)
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	2.308	86.276	123.341	26.891	374	239.189
Акумулирана депрецијација на 01.01.2024		73.290	93.087	25.837		192.215
Депрецијација 2024		466	6.063	437		6.966
Расход и продажба		-	-	-		-
Состојба на 31.12.2024	-	73.756	99.151	26.274	-	199.181
Нето сегашна вредност на 31.12.2023	2.308	12.958	27.880	1.054	1.825	46.025
Нето сегашна вредност на 31.12.2024	2.308	12.519	24.191	617	374	40.009

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2023	2.308	86.145	101.544	26.891	148	217.035
Нови набавки	-	103	19.424	-	21.204	40.731
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	(19.527)	(19.527)
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	2.308	86.248	120.968	26.891	1.825	238.240
Акумулирана депрецијација на 01.01.2023	-	72.826	87.683	25.367	-	185.876
Депрецијација 2023	-	464	5.405	470	-	6.338
Расход и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	-	73.290	93.087	25.837	-	192.215
Нето сегашна вредност на 31.12.2022	2.308	13.319	13.861	1.523	148	31.159
Нето сегашна вредност на 31.12.2023	2.308	12.958	27.880	1.054	1.825	46.025

Белешка 22 Залихи

Опис	2024	2023
Залихи на сировини и материјали	37.674	39.743
Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	42	42
Залиха на недовршено производство и полупроизводи	2.492	1.354
Залиха на готови производи	7.392	4.325
Залиха на трговски стоки	9.379	10.287
Вкупно	56.978	55.751

Белешка 23 Побарувања од купувачи

Опис	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	9.106	13.810
Побарувања од купувачи во странство	-	7
Вкупно	9.106	13.817

Белешка 24 Побарувања за дадени аванси на добавувачи

Опис	2024	2023
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство	1.066	1.233
Вкупно	1.066	1.233

Белешка 25 Останати краткорочни побарувања

Опис	2024	2023
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати давачки	420	954
Побарувања од вработените	1.120	572
Вкупно	1.540	1.527

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 26 Краткорочни финансиски средства

Опис	2024	2023
Краткорочно орочени денарски средства	84.000	92.500
Краткорочно орочени странски средства за плаќање	92.435	107.810
Вкупно	176.435	200.310

Белешка 27 Парични средства и парични еквиваленти

Опис	2024	2023
Парични средства на трансакциски сметки во денари	8.382	4.651
Парични средства во благајна	43	41
Девизни сметки	15.965	768
Вкупно	24.390	5.460

Белешка 28 Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)

Друштвото нема платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP).

Белешка 29 Главнина и резерви

Опис	2024	2023
Основна главнина	77.922	77.922
Премии за емитирани акции	1.029	1.029
Сопствени акции	(6.468)	(6.468)
Ревалоризациони резерви	24.267	9.181
Законски, статутарни и останати резерви	133.405	133.405
Акумулирана добивка/(загуба)	119.014	126.763
Добивка/(Загуба) за деловната година	(13.547)	(7.749)
Реинвестирана добивка	-	-
Исплатена дивиденда	-	-
Вкупно	335.622	334.083

Белешка 30 Долгорочни обврски

Друштвото нема долгорочни обврски.

Белешка 31 Обврски спрема добавувачи

Опис	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	907	2.504
Вкупно	907	2.504

Белешка 32 Обврски за аванси, депозити и кауции

Опис	2024	2023
Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство	266	-
Вкупно	266	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Белешка 33 Останати тековни обврски

Опис	2024	2023
Обврски за данокот на додадена вредност	728	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	863	930
Обврски за персонален данок на доход	-	1
Обврски за плата и надоместоци на плата	1.690	1.830
Вкупно	3.281	2.762

Белешка 34 Обврски по заеми и кредити

Друштвото нема обврски по заеми и кредити.

Белешка 35 Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)

Друштвото нема одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР).

Белешка 36 Трансакции со поврзани страни

Друштвото има трансакции со поврзани субјекти во текот на извршување на деловните активности. Трансакциите со поврзани страни се вршат во согласност со комерцијалните услови и пазарните цени.

2024			
Поврзана страна	побарувања	приходи	расходи
А.Д. БРИК Берово	322	322	
Надоместоци на клучен раководен персонал			1.800
2023			
Поврзана страна	побарувања	приходи	расходи
А.Д. БРИК Берово	82	156	
Надоместоци на клучен раководен персонал			1.733

Белешка 37 Потенцијални обврски

37.1 Хипотеки и обезбедување

Друштвото нема дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски спрема банки (белешка 30 и 34).

37.2 Судски спорови

Со состојба 31.12.2024 година Друштвото не се јавува како странка во судски спорови, ниту како тужител, ниту како тужена страна.

37.3 Даночни обврски

Со состојба 31.12.2024 година во друштвото не е вршена контрола по основ на данок на добивка, данок на додадена вредност и персонален данок на доход, поради што презентираниите даночни обврски во овие финансиски извештаи не може да се сметаат за кнежни.

Белешка 38 Последователни настани

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

ДОДАТОК 1

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва годишна сметка и финансиски извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

АЛКАЛОИД АД Берово
Претседател на Управен одбор
Татјана Чичаковска



ДОДАТОК 2

Годишна сметка за 2024 година

- Биланс на состојба (Извештај за финансиска состојба)
- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

ЕМБС: 04053656
Целосно име: Акционерско друштво за производство на санитарски материјали, ткаенини, позамантерија и конфекција АЛКАЛОИД Берово
Вид на работа: 450
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	70.178.421,00			61.108.482,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	40.008.836,00			46.024.777,00
10	- - Недвижности (011+012)	14.827.616,00			15.265.797,00
11	- - Земјиште	2.308.169,00			2.308.169,00
12	- - Градежни објекти	12.519.447,00			12.957.628,00
13	- - Постройки и опрема	24.190.512,00			27.880.130,00
14	- - Транспортни средства	616.967,00			1.053.773,00
18	- - Материјални средства во подготовка	373.741,00			1.825.077,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	30.169.585,00			15.083.705,00

23	- - Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	30.169.585,00			15.083.705,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	269.212.504,00			278.240.726,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	56.977.965,00			55.750.601,00
38	- - Залихи на суровини и материјали	37.673.909,00			39.742.794,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	41.541,00			41.622,00
40	- - Залихи на недовршени производи и полупроизводи	2.492.152,00			1.354.303,00
41	- - Залихи на готови производи	7.391.674,00			4.325.249,00
42	- - Залихи на трговски стоки	9.378.689,00			10.286.633,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	11.409.397,00			16.720.141,00
46	- - Побарувања од поврзани друштва	383.340,00			142.627,00
47	- - Побарувања од купувачи	9.906.466,00			15.050.741,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)				954.327,00
50	- - Побарувања од вработените	1.119.591,00			572.446,00
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	176.435.159,00			200.310.191,00
57	- - Побарувања по дадени заеми	176.435.159,00			200.310.191,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	24.389.983,00			5.459.793,00
60	- - Парични средства	24.389.983,00			5.459.793,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	339.390.925,00			339.349.208,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	335.622.467,00			334.083.131,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	77.922.180,00			77.922.180,00
67	- - II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	1.028.551,00			1.028.551,00
68	- - III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	6.467.541,00			6.467.541,00

70	- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	24.266.732,00			9.180.852,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	133.404.915,00			133.404.915,00
74	- - Останати резерви	133.404.915,00			133.404.915,00
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	130.787.149,00			130.787.149,00
76	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	11.772.976,00			4.024.301,00
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	13.546.543,00			7.748.674,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	3.768.458,00			5.266.077,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	3.768.458,00			5.266.077,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	907.282,00			2.504.450,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	863.281,00			930.467,00
100	- - Обврски кон вработените	1.689.806,00			1.830.231,00
101	- - Тековни даночни обврски	308.089,00			929,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	339.390.925,00			339.349.208,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	93.045.865,00			100.278.705,00
202	- - Приходи од продажба	92.758.483,00			99.950.754,00
203	- - Останати приходи	287.382,00			327.951,00
204	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	5.679.552,00			4.946.988,00

205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	9.883.826,00			5.679.552,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	113.496.398,00			111.403.669,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	39.285.442,00			32.791.728,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	24.864.076,00			30.109.052,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.724.189,00			2.438.518,00
212	-- Останати трошоци од работењето	4.313.699,00			4.521.964,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	35.343.260,00			35.203.982,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	20.787.643,00			21.239.659,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.683.562,00			1.691.927,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	8.883.649,00			9.049.924,00
217	-- Останати трошоци за вработените	3.988.406,00			3.222.472,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	6.965.732,00			6.338.425,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.699.716,00			2.643.726,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	794.500,00			596.500,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.905.038,00			2.046.760,00
233	-- Останати финансиски приходи	178,00			466,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	13.546.543,00			7.748.674,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	13.546.543,00			7.748.674,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	13.546.543,00			7.748.674,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	51,00			58,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	13.546.543,00			7.748.674,00

291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	13.546.543,00			7.748.674,00
-----	--	---------------	--	--	--------------

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	35.681.147,00			41.840.201,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	35.681.147,00			41.840.201,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	89.865.270,00			98.082.441,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	2.365.256,00			1.270.141,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	522.862,00			598.173,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	33.658.866,00			27.150.642,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	36.765,00			77.065,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.987.549,00			2.818.916,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	128.758,00			113.138,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	108.000,00			47.000,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	58.710,00			27.810,00

682	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	223.256,00			194.521,00
686	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	493.182,00			488.568,00
695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	897.533,00			900.790,00
698	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	60.800,00			112.200,00
704	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.334.457,00			1.656.385,00
707	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.800.000,00			1.733.334,00
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	13.840,00			61.150,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	350.863,00			350.942,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	210.173,00			212.247,00
713	- - Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	142.705,00			142.705,00
715	- - Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	938.150,00			1.137.778,00
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	351.782,00			328.589,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	51,00			58,00
723	- - Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	51,00			58,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна	Бруто за тековна	Исправка на	Претходна година

		година	година	вредноста за тековна година	
4088	- 13.200 - Ткаење текстил	60.064.434,00			
4383	- 47.110 - Неспецијализирана трговија на мало претежно со храна, пијалаци и тутун	35.681.147,00			

Потпишано од:

BOJAN TAGARSKI

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ДОДАТОК 3

Годишен извештај за работењето за 2024 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД АЛКАЛОИД БЕРОВО ЗА ДЕЛОВНАТА 2024 ГОДИНА

1. Општи податоци и информации за друштвото

АД Алкалоид Берово е фирма која се занимава со производство на санитарски материјали, ткаенини, позамантерија и конфекција. Успешно работи повеќе од 50 години. Основана е во 1961 година и по големина претставува средно претпријатие.

Како акционерско друштво е регистрирано на 28.12.1990 година со 650 вработени и со заокружен технолошки процес со седиште на улица „Маршал Тито,, бр.5 во Берово.

Основна приоритетна дејност за која е регистрирано друштвото е **13.20 - Ткаење на текстил.**

Дополнителна дејност која ја врши претпријатието е **47.11 – Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун.**

Покрај регистрираните дејности во внатрешниот промет, евидентирани се дејности и во надворешниот трговски промет согласно законските прописи

Во составот на АД Алкалоид Берово се организирани и запишани 8 (осум) подружници.

1.1. Бројна и квалификациона структура на вработени во АД Алкалоид Берово

Бројната и квалификационата структура на вработените во АД Алкалоид Берово е дадена во следниве табели:

Структурата на вработените по род во АД Алкалоид Берово може да се види од следнава табела:

Вработени на неопределено време	Мажи	Жени	Вкупно
	18	14	32
Вработени на определено време	Мажи	Жени	Вкупно
	9	10	19
Вкупно вработени	27	31	51

Од табелата може да се забележи дека структурата на вработените е разновидна и вклучува како мажи, така и жени.

Просечната квалификационата структура на вработените во 2024 година може да се види од следнава табела 2:

Квалификација	Број на вработени
ВСС	9
ССС	41
КВ	1
Вкупно	51

2. Управување со друштвото

Управувањето во АД Алкалоид Берово се состои од Собрание на акционери, Надзорен одбор и Управен одбор.

Надзорниот одбор на АД Алкалоид Берово брои 3 (три) членови:

1. Звонко Чичаковски – Претседател на Надзорен одбор
2. Наташа Михајловска – Член на Надзорен одбор
3. Ѓорѓи Тачунски – Независен Член на Надзорен одбор

Управниот одбор на АД Алкалоид Берово брои 3 (три) членови:

1. Татјана Чичаковска – Претседател на Управен одбор
2. Кирил Крамарски – Член на Управен одбор
3. Јани Михајловски – Член на Управен одбор

За управување со работата на друштвото, односно за вршењето на сите работи поврзани со водењето на работните и тековните активности, Управниот одбор на АД Алкалоид Берово работеше на вкупно 10 (десет) седници во деловната 2024 година.

На членовите на Управниот одбор се исплаќаат надоместоци согласно склучените договори за регулирање на односите помеѓу друштвото и членовите на Управен одбор.

Вкупните примања по различни основи на членовите на Управниот и Надзорниот одбор се следниве:

- на лицето Татјана Чичаковска од страна на АД Алкалоид Берово се исплатени во бруто износ 1.844.790,00 денари на име плата, 18.317,00 во бруто износ на име регрес за годишен одмор, а додека од страна на АД Брик Берово се исплатени 666.672,00 денари во бруто износ на име награда на Претседател на Надзорен одбор.
- на лицето Кирил Крамарски од страна на АД Алкалоид Берово се исплатени бруто износ 944.004,00 денари во на име награда на член на Управен одбор, а додека од страна на АД Брик Берово се исплатени 417.996,00 во бруто износ на име член на Надзорен одбор.
- на лицето Јани Михајловски од страна на АД Алкалоид Берово се исплатени во бруто износ 957.781,00 денари на име плата и 18.317,00 денари во бруто износ на име регрес за годишен одмор.
- на лицето Звонко Чичаковски од страна на АД Алкалоид Берово се исплатени во бруто износ 533.328,00 денари на име награда на член на Надзорен одбор.
- на лицето Наташа Михајловска од страна на АД Алкалоид Берово се исплатени во бруто износ 1.066.189,00 денари на име плата, 18.317,00 денари во бруто износ на име регрес за годишен одмор и 399.996,00 денари на име награда на член на Надзорен одбор, а од страна на АД Брик Берово се исплатени 733.329,00 денари во бруто износ на име награда на член на Управен одбор.
- На лицето Ѓорѓи Тачунски од страна на АД Алкалоид Берово се исплатени во бруто износ 66.672,00 денари на име награда на член на Надзорен одбор.

3. Производство

3.1. Производство на санитарски материјали, ткаенини, позамантерија и конфекција

АД Алкалоид Берово е фирма која се занимава со производство на готови производи кои се изработуваат од 100% памук.

Притоа, АД Алкалоид Берово е фирма која што е со заокружен процес на производство. Имено, има своја ткајачница за производство на повеќе видови на ткаенини со различни тежини, кои потоа се доработуваат во посебен погон за доработка (се белат или бојат) и на крај истите се конфекциоираат во готови производи во погон за конфекционирање.

Неопходно е да се напомене дека, АД Алкалоид Берово е единствена фирма во Македонија која произведува хидрофилна газа, и калико завој во различни димензии согласно важечките пропишани стандарди.

Асортиманот на производите кои се произведуваат во АД Алкалоид Берово е разновиден:

а) Производство на санитарски материјали (хидрофилна памучна газа и калико завој) во разни димензии:

- Памучна хидрофилна газа 100мх80см
- Памучна хидрофилна газа 10мх80см
- Калико завој со вткаен раб 5смх5м
- Калико завој со вткаен раб 6смх5м
- Калико завој со вткаен раб 8смх5м
- Калико завој со вткаен раб 10смх5м
- Калико завој со вткаен раб 12смх5м
- Калико завој со вткаен раб 15смх5м

б) Производство на памучни ткаенини со тежина од 35 гр./м² до 260 гр./м², и тоа сирови, бели и боени;

- Артикал роман
- Артикал кепер
- Артикал пелена
- Артикал Т-11
- Артикал фланел
- Артикал кепер фланел

в) Производство на тетра пелени со различни димензии и боја (бели, боени и штампани), шведски пелени;

- Тетра пелени 70x70 (бели, боени и штампани)
- Тетра пелени 80x80 (бели, боени и штампани)
- Шведски пелени

г) Производство на облека и постелнина за здравство и хирургија;

- Хируршки мантили со и без преклоп
- Хируршки одела
- Болнички чаршави
- Компреси

д) Производство на ХТЗ облека (од кепер и од диолен – бели и плави)

- Работни мантили
- Работни одела;
- Работни кецељи

ѓ) Останати производи:

- Навлаки за чаршави

- Навлаки за перници
- Обични чаршави
- Јоги чаршави
- Кујнски крпи

Од претходно изложеното за асортиманот на АД алкалоид Берово може да се забележи дека тој е разновиден.

3.2. Пекара

АД Алкалоид Берово во своето работење се занимава и со производство и продажба на леб и бели пецива. Производството на леб и пецива може да се види од следната табела:

1	2	3	4	5	6=5-4
Реден број	Артикал	Единечна мерка	Количина 2023	Количина 2024	Разлика
1	Леб бел/р'жан	Бр.	233298	233882	584
2	Пецива	Бр.	108760	105417	-3343
3	Леб итало микс	Бр.	1916	1791	-125
4	Леб рустикал	Бр.	1977	1588	-389

Од приложената табела може да се забележи дека има зголемување на продажбата на белиот и р'жаниот леб, а додека кај останатите видови леб и пецива има намалување на производството во 2024 година во однос на 2023 година.

Остварените приходи и потрошоци за пекара за 2023 година и за 2024 година може да се видат од следниве табели:

Приходи Пекара 2023 година

Артикал	Количина	Единечна цена	Износ
Леб бел/р'жан	233298	34,00	7.932.132
Пецива	108760	24,00	2.610.240
Итало микс	1916	47,619	91.238
Рустикал микс	1977	47,619	94.143
Вкупно			10.727.753

Трошоци за сировини и бруто плати Пекара 2023 година

Реден бр.		Количина	Единечна цена	Износ
1	Брашно	101110	24,00	2.426.640
2	Квасец	1853	62,00	114.886
3	Адитив	1210	170,00	205.700
4	Масло за горење	20811	64,00	1.331.904
5	Бруто плати			2.591.307
Вкупно				6.915.284

Приходи Пекара 2024 година

Артикал	Количина	Единечна цена	Износ
Леб бел/р'жан	233882	34,00	7.951.988,00
Пецива	105417	28,00	2.951.676,00
Итало микс	1791	50,00	89.550,00

Рустикал микс	1588	50,00	79.400,00
Вкупно			11.072.614,00

Трошоци за сировини и бруто плати Пекара 2024 година

Реден бр.		Количина	Единечна цена	Износ
1	Брашно	106525	19,88	2.117.717,00
2	Квасец	2256	64,00	144.384,00
3	Адитив	1000	149,62	149.620,00
4	Масло за горење	14584	64,98	947.714,00
5	Бруто плати			3.382.916,00
Вкупно				6.741.351,00

Остварена разлика на пекара во 2023 и 2024 година

	Година	
	2023	2024
Остварени приходи	10.727.753,00	11.072.614,00
Расходи	6.915.284,00	6.742.351,00
Разлика	3.812.469,00	4.330.263,00

Од оваа табела може да се забележи дека остварената разлика помеѓу приходите и расходите за пекарата во 2024 година е поголема 517.794,00 денари во однос на 2023 година ($4.330.263,00 - 3.812.469,00 = 517.794,00$ денари). Ова се должи на зголемената побарувачка на леб.

Потрошениот леб кој се искористува во кујна за храна на работниците е прикажан во следната табела:

Реден број	Артикал	Единечна мерка	Количина 2023	Количина 2024
1	Леб	Бр.	2255	1830

Од табелата може да се забележи дека има намалување и на потрошениот леб кој се користи за исхрана вработените во кујната, а тоа пред се се должи на намалувањето на бројот на вработени.

3.3. Продавници (трговија на мало)

АД Алкалоид Берово во своето работење има организирани и запишани 8 (осум) подружници. Притоа, прегледот на остварената разлика на цени за продавниците за 2023 година споредбено со остварената разлика на цени за продавниците за 2024 година може да се видат од следниве табели:

2023 ГОДИНА											
Пр	1	2								3 = Σ 2	4=1-3
	Остварена маржа	Трошоци								Вкупни трошоци	Остварена разлика
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8		
		Плати	Струја	Вода	Масло за горење	Кирии	Амортизација	Исхрана	5% останати трошоци		
2	2.054.366	1.918.918	424.644	23.266	104.158	/	121.266	81.600	102.718	2.776.570	-722.204
3	604.208	445.046	106.161	23.266	104.158	/	121.266	20.400	30.210	850.507	-246.299
4	507.913	522.909	90.271	11.984	/	/	/	20.400	25.396	670.960	-163.047
6	397.499	405.041	68.749	8.376	/	/	/	20.400	19.875	522.441	-124.912
8	535.727	523.457	79.592	4.080	/	37.200	/	20.400	26.786	691.515	-155.788

9	824.550	628.080	93.238	1.200	/	38.400	/	20.400	41.228	822.546	2.004
ВК.	4.924.263	4.443.451	862.655	72.172	208.316	75.600	242.532	183.600	246.213	6.334.539	-1.410.276

2024 ГОДИНА											
Пр	1	2								3 = Σ 2	4=1-3
	Остварена маржа	Трошоци								Вкупни трошоци	Остварена разлика
		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8		
		Плати	Струја	Вода	Масло за горење	Кирии	Амортизација	Исхрана	5% останати трошоци		
2	1.636.360	1.690.334	381.578	25.431	77.708	/	121.264	64.600	81.818	2.442.733	-806.373
3	549.330	415.863	95.394	25.431	77.708	/	121.264	16.150	27467	779.277	-229.947
4	538.738	517.616	77.153	13.958	/	/	/	17.850	26.937	653.514	-114.776
6	358.705	330.215	62.479	8.376	/	/	/	10.200	17.935	429.205	-70.500
8	762.378	514.426	78.897	4080	/	41.400	/	20.400	38.119	697.322	65.056
9	854.905	647.071	87.305	1200	/	38.400	/	20.400	42.745	837.121	17.784
ВК.	4.700.416	4.115.525	782.806	78.476	155.416	79.800	242.528	149.600	235.021	5.839.172	-1.138.756

Споредбените резултати за остварената разлика во цени за продавниците за 2023 и 2024 година може да се види од следнава табела:

	Година 2023	Година 2024
Остварена разлика во цени (маржа)	4.924.263,00	4.700.416,00

Трошоци	6.334.539,00	5.839.172,00
Остварена разлика	-1.410.276,00	-1.138.756,00

Од приложената споредбена табела може да се забележи дека има намалување на трошоците за продавниците во 2024 година но и намалување на остварената маржа. Со оглед на наведените табели може да се наведе дека продавниците во 2024 година работат со помала загуба во однос на 2023 година.

Потрошените енергетски материјали за 2023 година и 2024 година се прикажани во следнава табела:

Ред.бр.	Гориво	Ед.мерка	2023	2024
1	Дрва	МЗ	100,5	338,5
2	Нафта	Литар	8898	7748
3	Масло за горење	Литар	24151	17236
4	Трици	Приколка	86	106
5	Дрвен отпад	Палета	390	612,5

3.4. Физички обем на производство:

Физичкиот обем на производство на АД Алкалоид Берово за 2024 година споредбено со 2023 година може да се види од следнава табела:

Работна единица	Мерна единица	2023 година	2024 година	Индекс 2024/2023
Ткајачница	Метри должни (сведени на база Т-11)	406.006	431.566	106

Белилна (мокра доработка)	Часови	1.984	2112	106
Конфекција	Минути	2.067.892	1.837.463	89

Од табелата може да се заклучи дека физичкиот обем на производство за 2024 година во однос 2023 година при производство на ткаенини од работна единица Ткајачница е зголемено за 25.560 метри сведени на база Т-11. Физичкиот обем при доработка на ткаенините во работна единица Белилна е поголем за 128 часови, а додека физичкиот обем при конфекционирање на производите во работна единица Конфекција е намален за 230.429 минути.

4. Продажба и реализација

АД Алкалоид Берово своите готови производи, ги пласира како на домашниот пазар, така и на странските пазари.

Вкупната реализацијата на артикли од асортиманот на АД Алкалоид Берово за 2024 година по погони и пазари заклучно со 31.12.2024 година може да се види од следнава табела:

РЕАЛИЗАЦИЈА 2024 ГОДИНА ПО ПОГОНИ			
Артикли по погон	Пазари		ВКУПНО (домашен + странски пазар)
	Домашен	Странски	
Позамантериски производи	88.399,00	/	88.399,00
Ткаенини	5.421.656,00	17.402.127,00	22.823.783,00
Конфекциски производи	7.989.094,00	6.487.917,00	14.477.011,00
Санитетски производи	15.684.940,00	/	15.684.940,00
Продавници	45.210.480,00	/	45.210.480,00
Пекара	3.226.214,00	/	3.226.214,00
ВКУПНО	77.620.783,00	23.890.044,00	101.510.827,00

Вкупната реализацијата на артикли од асортиманот на АД Алкалоид Берово за 2023 година по погони и пазари со 31.12.2023 година може да се види од следнава табела:

РЕАЛИЗАЦИЈА 2023 ГОДИНА ПО ПОГОНИ			
Артикли по погон	Пазари		ВКУПНО (домашен + странски пазар)
	Домашен	Странски	
Позамантериски производи	86.954,00	/	86.954,00
Ткаенини	5.909.350,00	3.577.988,00	9.487.338,00
Конфекциски производи	9.114.987,00	19.470.927,00	28.585.914,00
Санитетски производи	14.039.588,00	/	14.039.588,00
Продавници	52.507.470,00	/	52.507.470,00
Пекара	2.847.234,00	/	2.847.234,00
ВКУПНО	84.505.583,00	23.048.915,00	107.554.498,00

Од претходните табели може да се забележи дека во 2024 година има намалување на реализацијата на домашниот пазар во однос на 2023 година за 6.884.800,00 денари ($77.620.783,00 - 84.505.583,00 = -6.884.800,00$), но има зголемување на реализацијата на странските пазари за 841.129,00 денари ($23.890.044 - 23.048.915,00 = 841.129,00$).

Следствено на тоа имаме и намалување на вкупната реализација во 2024 година во однос на 2023 година за 6.043.671,00 денари ($101.510.827,00 - 107.554.498,00 = -6.043.671,00$ денари).

Заради тоа, особено е важно да се обрне поголемо вниманието да се продолжи со изнаоѓање на нови купувачи како на домашниот, така и на странските пазари, како и подобрување на деловната соработка и зголемување на продажбата и реализацијата со веќе постоечките купувачи, како на домашниот пазар така и на странските пазари.

Прегледот на реализација на директниот и индиректниот извоз е прикажан на следнава табела:

РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗВОЗ 2023/2024

1	2	3	4=3-2
Фирма	2023	2024	Разлика
Директен извоз	1.270.214,00	2.364.568,00	1.094.354,00
Индиректен извоз	21.778.701,00	21.525.476,00	-253.225,00
Вкупно	23.048.915,00	23.890.044,00	

Од следнава табела може да се забележи дека има зголемување на директниот извоз за 1.094.354,00 денари ($2.364.568,00 - 1.270.214,00 = 1.094.354,00$), а додека има намалување на индиректниот извоз преку Интекс + Ко во 2024 година во однос на 2023 година за 253.225,00 денари ($21.525.476,00 - 21.778.701,00 = -253.225,00$). Ова намалување пред се се должи на недоволно дадени налози и нарачки од страна на Интекс+Ко за работа, како и на тоа што оние налози кои беа давани беа со мали количини.

5. Политика на инвестиции

АД Алкалоид Берово во деловната 2024 година година реализираше инвестициони вложувања во вкупен износ од 2.401.127,00 денари.

6. Политика на дивиденди

АД Алкалоид Берово во 2024 година нема исплатено дивиденди и сите средства ги користи за тековно работење и инвестирање во развој на друштвото.

7. Средства, извори средства на друштвото и политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина

Треба да се напомене дека завршната сметка, извештајот за работењето, финансиските извештаи како и целокупната документација на АД Алкалоид Берово за 2023 година се изготвени согласно важечките позитивни законски прописи, меѓународните

сметководствени стандарди, како и усвоената сметководствена политика и пракса на акционерското друштво.

Залихите на репроматеријалите, залихите на недовршеното производство и залихите на готовите производи друштвото ги води по плански цени, кои на крајот од деловната година за периодот за кој се изготвува завршната сметка, ги сведува на просечни цени, согласно позитивните законски прописи.

Согласно билансот на состојба на АД Алкалоид Берово за 2024 година, вредноста на активата (средствата) и на пасивата (изворите) изнесува 339.390.925,00 денари, што во однос на 2023 година бележи намалување.

Имовинската состојба на АД Алкалоид Берово, може да се согледа од следнава табела:

ВКУПНА АКТИВА (А+Б)	339.390.925
<i>А. Нетековни средства</i>	<i>70.178.421</i>
<i>1. Материјални средства</i>	<i>40.008.836</i>
1.1. Недвижности	14.827.616
1.2. Градежно земјиште	2.308.169
1.3. Градежни објекти	12.519.447
1.4. Постројки и опрема	24.190.512
1.5. Транспортни средства	616.967
1.6. Материјални средства во подготовка	373.741
<i>2. Долгорочни финансиски средства</i>	<i>30.169.585</i>
<i>Б. Тековни средства</i>	<i>269.212.504</i>
1. Залихи	56.977.965

2. Краткорочни побарувања	11.409.397
3. Краткорочни финансиски средства	176.435.159
4 Парични средства и парични еквиваленти	24.389.983
ВКУПНА ПАСИВА (А+Б)	339.390.925
<i>А. Главнина и резерви</i>	335.622.467
<i>Б. Обврски</i>	3.768.458

Анализирајќи ја имовинската состојба на АД Алкалоид Берово од следнава табела, може да се забележи дека АД Алкалоид Берово работи исклучиво со сопствени средства, бидејќи нема никакви долгорочни обврски, како и кредити од деловни партнери или кредити спрема банките.

8. Управување со финансиски ризици

АД Алкалоид Берово во своето работење влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите и добавувачите, како на домашниот така и на странскиот пазар.

Овие трансакции во странски валути се изразуваат во денари преку примена на официјалните курсеви на Народна банка на Република Северна Македонија и кои важат на денот на трансакцијата.

Управувањето со ризиците на друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз работењето на друштвото.

Заради тоа, АД Алкалоид Берово е изложено на повеќе можни видови финансиски ризици со различен степен на изложеност, како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и промена на цените), кредитниот ризик, ризик од неликвидност.

8.2. Пазарен ризик

8.2.1. Ризик од промена на девизните курсеви и промена на цените

АД Алкалоид Берово во своето работење остварува и меѓународни трансакции, пред се во набавка на сировини и репроматеријали, како и продажба на своите готови производи. Притоа, друштвото при овие трансакции не може да користи некои соодветни финансиски механизми за намалување на овој ризик, пред се при набавка на сировините и репроматеријалите. Од тука може да се јави ризик на флукутирање на курсевите на странските валути што би се одразило на неизвесноста во идната заработувачка на друштвото. Во однос на продажбата на своите производи АД Алкалоид Берово може истотака да биде изложен на овој ризик заради можната конкуренција кој се јавува.

8.3. Кредитен ризик

Основни финансиски средства на друштвото се парични средства во банките и побарувања од купувачите, кои претставуваат голема изложеност на кредитен ризик.

Имено, АД Алкалоид Берово е изложен на овој ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски за плаќање спрема друштвото. Согласно тоа, АД Алкалоид Берово настојува да работи со добри купувачи кои ги исполнуваат своите обврски и кои се долгогодишни соработници и партнери и успешни во својата работа.

За избегнување на овој ризик АД Алкалоид Берово има своја деловна политика која ја спроведува преку соодветна служба за контрола на побарувањата и наплата.

8.4. Ризик од неликвидност

Овој ризик постои кога друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители.

АД Алкалоид Берово и покрај отежнатите услови за наплата на побарувањата и непочитување на финансиската дисциплина од страна на некои купувачи, се уште

успешно се справува со избегнување на овој ризик. Тоа се должи пред се на добрата политика на управување со паричните средства од страна на менаџментот на друштвото.

9. Преглед на остварени деловни резултати 2024 во однос на 2023 година

Опис	(во денари)	
ПРИХОДИ	2024	2023
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	93.045.865	100.278.705
Приходи од продажба	92.758.483	99.950.754
Останати приходи	287.382	327.951
II. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	2.699.716	2.643.726
Приходи од неповрзани друштва	794.500	596.500
Приходи од камати	1.905.038	2.046.760
Останати приходи	178	466
Опис	(во денари)	
РАСХОДИ	2024	2023
I. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	113.496.398	111.403.669
Сировини и материјали	39.285.442	32.791.728
Набавна вредност на продадените стоки	24.864.076	30.109.052
Услуги со карактер на материјални трошоци	2.724.189	2.438.518
Останати трошоци од работењето	4.313.699	4.521.964
II. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	35.343.260	35.203.982
Нето плати и надоместоци	20.787.643	21.239.659
Трошоци за даноци на плати	1.683.562	1.691.927
Придонеси од задолжително социјално осигурување	8.883.649	9.049.924
Останати трошоци за вработени	3.988.406	3.222.472
III. АМОРТИЗАЦИЈА	6.965.732	6.338.425

IV.ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		/
V.ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ		/
1.Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	2024 година	2023 година
	5.679.552	4.946.988
2.Залихи на готови производи и недовршено производство на крај на годината	2024 година	2023 година
	9.883.826	5.679.552
РАЗЛИКА ПОЧЕТНИ МИНУС КРАЈНИ ЗАЛИХИ (1-2)	- 4.204.274	- 732.564
ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	13.546.543	7.748.674
НЕТО ЗАГУБА	13.546.543	7.748.674

Разгледувајќи го прегледот за остварените финансиски резултати за 2023 година, може да се забележи дека друштвото 2024 година ја завршува со негативен финансиски резултат, односно загуба во износ од 13.546.543,00 денари

Берово, 10.03.2025

АД Алкалоид Берово

Претседател на Управен одбор

Татјана Чичаковска



[Handwritten signature]

АД „АЛКАЛОИД„ Берово
Бр.0202- 78/1
Дата: 03.06.2025

Врз основа на Записникот од одржаниот состанок на Управниот одбор бр.0202-78 на ден 03.06.2025 година и член 36 од Статутот на АД „АЛКАЛОИД„ Берово, Управниот одбор донесува,

ОДЛУКА

За усвојување на ревизорски извештај за работењето на АД Алкалоид Берово за 2024 година

Член 1

Се усвојува ревизорскиот извештај за работењето на АД Алкалоид Берово за 2024 година изготвен од „ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ„ ул. Коста Сусинов,, бр.22, Радовиш.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

АД АЛКАЛОИД Берово
Претседател на Управен одбор


Татјана Чичаковска



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 , 384 од Законот за трговските друштва како и член 29 од Статутот на Акционерско друштво за производство на санитарски материјали , ткаенини, позамантерија и конфекција АЛКАЛОИД Берово , Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 27.06.2025 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

За одобрување на ревизорскиот извештај од извршената ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на АД АЛКАЛОИД Берово за 2024 година

Член 1

Се одобрува ревизискиот извештај од извршената ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи за Акционерско друштво за производство на санитарски материјали , ткаенини, позамантерија и конфекција АЛКАЛОИД Берово со седиште на ул.Маршал Тито бр.5 Берово ЕМБС 4053656 и ЕДБ 400199610310 , за 2024 година , од овластен ревизор „ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСЛАТИНГ,, ДОО РАДОВИШ ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш

Член 2

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето.

Берово, 27.06.2025 година

АД АЛКАЛОИД Берово

Претседавач на собранието

